

Овај ценовник е информативен, за резервација користете:  
**ПРЕГЛЕД ПО СОБИ, изберете дата од до, возрасни, деца и ПРЕБАРАЈ**

Цени на ден за соба – услуга ноќевање со појадок и вечера

сместување	капацитет во соба	балкон	петок и сабота	недела-четврток
Еднокреветна соба	1	да	71,50	60,00
Еднокреветна соба	1	не	66,50	55,30
Двокреветна соба	2	да	123,00	101,50
Двокреветна соба	2	не	118,00	97,00
Студио	2	да	128,00	106,00
Студио	2	не	123,00	101,50
Апартман со 1 спална	2	да	133,30	110,00
Апартман со 2 спални	4	да	235,90	193,80
Дополнително легло возрасен			38,40	34,60
Дополнително легло дете 4-11,99 во соба			28,00	25,30
Дополнително легло дете 4-11,99 во студио			28,00	25,30
Дополнително легло дете 4-11,99 во апп 2 спални			28,00	25,30
Дополнително легло дете 4-11,99 во апп 1 спална			20,50	18,50

Цените се во €, плаќање во денарска противвредност 1€ = 62,00 мкд

Дополнителен кревет е софа или фотелја.

Цените не важат за време на училишни празници и државни празници.

Цените НЕ важат за време на училишни распусти и државни, верски празници.

За периодот 01.05 – 06.05.2024 г. сместувањето е по пакет цени

**Цените се по ноќевање за соодветната соба и вклучуваат:**

Ноќевање;

Појадок на шведска маса;

Вечера на шведска маса или сет мени без пијалоци;

Користење на термално спа центар:

два затворени базени со минерална вода со температура на водата од +31°C и +35°C;

џакузи, сауна, парна бања, турска бања, јапонска бања, ледена соба, фитнес;

Користење на комбинирано спортско игралиште (тенис, одбојка, кошарка, фудбал);

Безжичен интернет низ целиот хотел;

Сеф за лаптоп во секоја соба;

Корпа за бебиња во собата и детски столчиња за бебиња во ресторанот (додека има залихи);

Паркинг со видео надзор; (не чуван)

Транспорт до и од почетната станица на лифтот за време на скијачката сезона;

Туристичка такса и ДДВ.

**Во цената НЕ Е вклучено:**

Патничко осигурување

Превоз

Пијалоци за време на оброците

Неспомнати услуги

Деца до 3,99 г. се сместуваат бесплатно на дополнително легло.

Деца до 11,99 г. на редовно легло плаќаат цена на возрасен.

Деца под 11,99 г. не добиваат бањарка.

Пријавувањето е по 14:00 часот, одјавувањето до 12:00 часот.

Рано пријавување. Предмет на достапни соби.

Пријавување од 08:00 до 14:00 часот – 50% од цената за ноќевање,

За сместување пред 8.00 се плаќа цена за цела ноќ.

Доцна напуштање собата. Предмет на достапни соби.

Одјавување од 12.00 до 18.00 часот – 50% од цената на ноќевање.

По 18.00 се доплаќа цела ноќ.

Топки, тениски рекети и тениска машина – според ценовникот на хотелот.

Целосна уплата до 10 дена пред пристигнувањето за да се гарантира резервацијата!